



Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
С К О П Ј Е

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА

Договорниот орган: Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул. „Даме Груев“, бр. 14 - Скопје, има потреба од набавка на 18 нови патнички моторни возила и нивно одржување и сервисирање за времетраење на гарантниот период, согласно со техничките спецификации од тендерската документација.

За таа цел, договорниот орган спроведува отворена постапка за доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка на стоки со отворена постапка во согласност со член 64, став 2 и член 121, став 1 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11 и 53/13), за што објави оглас број 02/2013.

Ги покануваме заинтересираните економски оператори да ни достават понуда за горенаведениот предмет за јавна набавка најдоцна до **13.08.2013 година, до 12,00 часот**, по пошта на горенаведената адреса или лично со поднесување во писарницата на Министерството за финансии, на адреса ул. „Св.Кирил и Методиј“, бр.54 - Скопје (поранешна НИП „Нова Македонија“).

Кон оваа покана е приложена тендерска документација која ги содржи сите информации кои можат да помогнат за изработка на понудата. Тендерската документација се состои од следниве делови: инструкции за економските оператори, технички спецификации, модел на договор и образец на понуда.

Тендерската документација е достапна во електронска форма на веб страната: <https://e-nabavki.gov.mk> и секој заинтересиран економски оператор може да ја преземе бесплатно.

Тендерските документи се достапни на македонски јазик.

Лице за контакт во врска со предметот на набавката: Билент Мустафоски, телефон за контакт: 3106-432, електронска адреса: bilent.mustafoski@finance.gov.mk и renata.zdravkoska@finance.gov.mk.

Евентуални прашања или барања на појаснувања во врска со тендерската документација можат да се доставуваат на електронската адреса на лицето за контакт најдоцна 6 (шест) дена пред крајниот рок за поднесување на понуди. Сите одговори на поставените прашања или дадените појаснувања, без да се идентификува економскиот оператор што поставил прашање или побарал појаснување, ќе бидат доставени на сите економски оператори што презеле тендерска документација од ЕСЈН.

Отворањето на понудите ќе биде јавно и ќе се изврши на **13.08.2013 година, во 12,00 часот**, во просториите на Министерството за финансии на Република Македонија, со адреса на ул. „Св.Кирил и Методиј“, бр.54 - Скопје (поранешна НИП “Нова Македонија“), I кат, во салата за состаноци

Заедно со понудата задолжително се доставува банкарска гаранција на понудата во износ од 2% од вкупната вредност на понудата без вклучен данок на додадена вредност.

Благодариме за соработката.

Скопје, 28.06.2013 година

**Комисија за јавни набавки
Заменик на претседателот
Гордана Сусулеска Итиќ**